

**05. Правосудство**

**05. Administration of justice**

## 05. Правосудство

### Методолошки објаснувања..... 188

T-05.1: Пријавени и обвинети полнолетни лица според групите на кривични дела и видот на одлуката, 2017 ....	190
T-05.2: Пријавени и обвинети деца според групите на кривични дела и видот на одлуката, 2017 .....	190
T-05.3: Осудени полнолетни лица според групите на кривични дела и кривичните санкции, 2017 .....	192
G-05.1: Пријавени, обвинети и осудени полнолетни сторители на кривични дела според годината на извршување на делото .....	194
G-05.2: Пријавени, обвинети и осудени деца според годината на извршување на делото .....	194
G-05.3: Осудени полнолетни сторители на кривични дела според изречената казна во 2017 година .....	195
T-05.4: Осудени деца според групите на кривични дела и кривичните санкции, 2017 .....	196
T-05.5: Пријавени полнолетни лица според групите на кривични дела .....	198
T-05.6: Пријавени деца според групите на кривични дела .....	198
T-05.7: Осудени полнолетни лица според групите на кривични дела .....	199
T-05.8: Осудени деца според групите на кривични дела .....	199
T-05.9: Судови од општа надлежност .....	200
T-05.10: Начин на решавање на предметите и одлучување во Уставниот суд на Република Македонија .....	200
T-05.11: Структура на предметите во работа, според видот на надлежноста на Уставниот суд на Република Македонија .....	201
T-05.12: Адвокати и адвокатски приправници .....	201

## 05. Administration of justice

<b>Notes on methodology .....</b>	<b>189</b>
T-05.1: Reported and accused adult perpetrators by type of criminal offence and decision, 2017 .....	190
T-05.2: Reported and accused juvenile perpetrators by type of criminal offence and decision, 2017 .....	190
T-05.3: Convicted adult perpetrators by type of criminal offence and penalties, 2017 .....	192
G-05.1: Reported, accused and convicted adult perpetrators of criminal offences, by year of committing the crime .....	194
G-05.2: Reported, accused and convicted children in conflict with the law, by year of committing the crime.....	194
G-05.3: Convicted adult perpetrators of criminal offences according to the pronounced sentence, 2017 .....	195
T-05.4: Convicted juvenile perpetrators by type of criminal offence and penalties, 2017 .....	196
T-05.5: Reported adult perpetrators by type of criminal offence .....	198
T-05.6: Reported juveniles by type of criminal offence .....	198
T-05.7: Convicted adult perpetrators by type of criminal offence.....	199
T-05.8: Convicted juvenile perpetrators by type of criminal offence.....	199
T-05.9: Courts of general jurisdiction .....	200
T-05.10: Manner of case solving and decision making in the Constitutional Court of the Republic of Macedonia .....	200
T-05.11: Structure of cases by type of competence of the Constitutional Court of the Republic of Macedonia .....	201
T.05.12: Lawyers and law clerks.....	201

## Методолошки објаснувања

### Извори и методи за прибирање на податоците

Статистиката на правосудството се темели на податоците што се прибираат од редовните статистички истражувања за сторителите на кривични дела. Други извори на податоци се: Министерството за правда, Адвокатската комора на Република Македонија и Уставниот суд на Република Македонија.

### Опфат

Опфатот на криминалитетот како општествена негативна појава е целосен бидејќи со статистичките истражувања се опфаќаат сите полнолетни сторители на кривични дела и деца како сторители на кривични дела против кои е поведена постапка од надлежен орган (основно јавно обвинителство или основен суд), до донесувањето правосилна пресуда.

Единици на проучување се сторителите на кривични дела. Тоа се полнолетни лица и деца – лица што извршиле кривични дела како извршители, соизвршители, поттикнувачи или како помагачи.

### Дефиниции

Полнолетни сторители на кривични дела се лица што во времето на извршувањето на делото имале навршено 18 години возраст, против кои постапката по кривичната пријава и претходната постапка е завршена правосилно. Терминот се однесува и на обвинети и на осудени лица против кои кривичната постапка е завршена правосилно.

Деца се лица што во времето на извршувањето на кривичното дело имале навршено 14 години, но не навршиле 18 години, лица против кои постапката по кривичната пријава не е поведена (отфрлена пријава) или подготвителната постапка е запрена, против кои е поднесен предлог за изрекување казна/мерка, кривичната постапка пред советот за малолетници е запрена и против кои се изречени казни.

Податоците за обвинети полнолетни лица се однесуваат на сите полнолетни лица против кои е поднесен обвинителен акт во судот, обвинителен предлог против кој кривичната постапка е завршена правосилно со одлука на судот со која: постапката е запрена или обвинението е отфрлено, сторителот е ослободен од обвинението, обвинението е одбиено, изречена е мерка на безбедност, без изрекување казна или сторителот е прогласен за виновен.

Податоците за обвинети деца се однесуваат само на оние лица против кои кривичната постапка поведена пред советот за деца е завршена правосилно со одлука со која е запрена постапката или е изречена казна во односната година.

Осудени полнолетни лица се полнолетни лица прогласени виновни и против кои се изречени казни. За кривични дела на кривично одговорните сторители може да им се изречат следниве казни: затвор, парична казна, забрана за вршење професија, дејност или должност, забрана за управување со моторно возило и протерување странец од земјата.

Сpreма кривично одговорните сторители може да се применат и алтернативни мерки само кога се исполнети определени законски предуслови и одредби. На сторителите на кривичните дела може да им се изречат следниве алтернативни мерки: условна осуда, условна осуда со заштитен надзор, условно прекинување на кривичната постапка, општокорисна работа, судска опомена и куќен затвор.

Податоците за осудените лица за кривични дела се однесуваат на сите полнолетни лица и деца, лица осудени со правосилна судска одлука на основните судови.

Осудени деца се лица, сторители на кривични дела, на кои им се изречени санкции - затвор за деца и воспитни мерки (укор, упатување во дисциплински центар за деца, засилен надзор од родителите, посвоителот или старателот, засилен надзор во друго семејство и засилен надзор од социјалниот орган).

## Notes on methodology

### Sources and methods of data collection

Judiciary statistics are based on data collected through regular statistical surveys on the number of perpetrators of criminal offences. Other data sources are: the Ministry of Justice, the Bar Association of Macedonia and the Constitutional Court of the Republic of Macedonia.

### Scope

The coverage of crime as a negative social phenomenon is complete, since statistical surveys cover all adult and child perpetrators of criminal offences who are subject of a relevant procedure by the competent authority (Basic Public Prosecutor's Office or a Court of Original Jurisdiction) until the passing of an effective judgment.

Units of observation are perpetrators of criminal offences. They are adults or children who perpetrated criminal offences as direct perpetrators, accomplices, instigators or assistants.

### Definitions

Adult perpetrators of criminal offences are persons who, at the time of perpetration of the criminal offence, have reached 18 years of age, against whom proceedings based on the criminal charges and previous proceedings have been concluded. The term also refers to indicted and convicted persons against whom criminal proceedings have been concluded.

Child perpetrators of criminal offences are persons who reached, at the time of perpetration of the criminal offence, the age of 14, but not yet the age of 18, persons against whom the criminal proceedings were not initiated (the charges were dropped), or the committal proceedings have been terminated, or a proposal for sentencing a penal sanction was filed, as well as persons against whom the proceedings before the juvenile council were terminated and against whom sanctions were pronounced.

The data on accused adult perpetrators refer to all persons against whom, after an indictment, charges were brought and the criminal proceedings were effectively completed with a valid court decision, whereby the proceedings were terminated or the indictment was rejected and the perpetrator was acquitted, the indictment was rejected, a security measure was pronounced, without pronouncing a sentence, or the perpetrator was found guilty.

Data on accused child perpetrators refer only to children against whom criminal proceedings through a child council have been concluded with a valid court decision, whereby the legal proceedings have been terminated by the council or a penal measure has been imposed (juvenile imprisonment or corrective measures).

Convicted adults are adult persons who were found guilty as charged and against whom punishments have been imposed. The criminally accountable persons can be sentenced as follows for the crimes they have committed: imprisonment, fine, a ban from performing their profession, activity or duty and expulsion of a foreigner from the country. Alternative measures may be applied to convicted perpetrators only when certain legal pre-conditions and provisions are met. The following alternative measures may be applied to perpetrators of crimes: probation, probation with a protective supervision, probationary suspension of the criminal procedure, community service, court reprimand and house arrest.

The data on persons convicted for criminal offences refer to all adults and children convicted by an effective court judgment of the courts of original jurisdiction.

Convicted children are perpetrators of criminal offences against whom penal measures have been imposed - child imprisonment or educational measures (rebuke, sending to a disciplinary center for child, measures of intensified supervision by parents, by the adoptive parent or by the guardian, intensified supervision in another family and intensified supervision by the social agency).

## T-05.1: Пријавени и обвинети полнолетни лица според групите на кривични дела и видот на одлуката, 2017

	Групи на кривични дела против: /					
	вкупно	животот и телото	слободите и правата на човекот и граѓанинот	честа и угледот	половата слобода и половиот морал	имотот
	Total	Life and body	The freedoms and rights of humans and citizens	Honour and reputation	Sexual freedom and sexual morality	Property
<b>Кривични пријави</b>	<b>20 582</b>	<b>796</b>	<b>556</b>	<b>19</b>	<b>64</b>	<b>12 816</b>
Познати сторители	10 603	774	432	3	55	3 595
<b>Исход од постапката</b>						
Отфрлена пријава	4 088	304	190	1	7	1 116
Прекината истрага	11	2				3
Запрена истрага	153	7	6	-	2	45
Поднесен обвинителен акт-предлог	6 351	461	236	2	46	2 431
Непознати сторители	9 979	22	124	16	9	9 221
<b>Обвинети</b>	<b>7 423</b>	<b>1 087</b>	<b>337</b>	<b>1</b>	<b>45</b>	<b>2 745</b>
<b>Исход од кривичната постапка</b>						
Запрена постапка	590	318	54	-	1	131
Ослободени од обвинение	208	44	21	-	2	62
Обвинението е одбиено	310	49	21	-	1	120
Изречена мерка на безбедност без изрекување казна	42	12	7	-	3	5
Прогласени за виновни	6 273	664	234	1	38	2 427

## T-05.2: Пријавени и обвинети деца според групите на кривични дела и видот на одлуката, 2017

	Групи на кривични дела против: /			
	вкупно	животот и телото	слободите и правата на човекот и граѓанинот	половата слобода и половиот морал
	Total	Life and body	The freedoms and rights of humans and citizens	Sexual freedom and sexual morality
<b>Кривични пријави</b>	<b>578</b>	<b>55</b>	<b>8</b>	<b>-</b>
<b>Исход од постапката</b>				
Постапката не е поведена	113	5	4	-
Подготвителната постапка е запрена	95	7	3	-
Поднесен предлог за изрекување казна/ мерка	370	43	1	-
<b>Обвинети</b>	<b>554</b>	<b>39</b>	<b>6</b>	<b>3</b>
<b>Исход од кривичната постапка</b>				
Запрена постапка пред советот	186	10	4	1
Одлука за примена на мерка на безбедност	-	-	-	-
Одлука за изрекување казна/воспитна мерка	368	29	2	2

**T-05.1: Reported and accused adult perpetrators by type of criminal offence and decision, 2017**

Type of crime against						
јавните финансии, платниот промет и стопанството  Public finances, payment operations and the economy	правниот сообраќај  Legal transactions	безбедноста на јавниот сообраќај  Traffic safety	вооружените сили  The armed forces	јавниот ред  The public order	други групи на кривични дела и вон Кривичниот законик  Other crimes and those outside Criminal Law	
<b>376</b>	<b>319</b>	<b>2 628</b>	<b>4</b>	<b>656</b>	<b>2 348</b>	<b>Criminal charges</b>
309	290	2 505	4	556	2 080	Known perpetrators
						<b>Result of proceedings</b>
56	102	1 170	1	135	1 006	Complaints dismissed
	1	2	-	1	2	Investigations suspended
34	6	7	-	5	41	Investigations halted
219	181	1 326	3	415	1 031	Indictment
67	29	123	-	100	268	Unknown perpetrators
<b>209</b>	<b>164</b>	<b>1 215</b>	<b>2</b>	<b>458</b>	<b>1 160</b>	<b>Indicted persons</b>
						<b>Result of proceedings</b>
3	2	24	-	14	43	Investigation terminated
7	-	11	-	16	45	Charges dropped
21	8	15	-	19	56	Charges rejected
1	-	-	-	8	6	Security measure prior to sentencing
177	154	1 165	2	401	1 010	Convicted persons

**T-05.2: Reported and accused juvenile perpetrators by type of criminal offence and decision, 2017**

Type of crime against					
имотот  Property	правниот сообраќај  Legal transactions	безбедноста на јавниот сообраќај  Traffic safety	јавниот ред  The public order	други групи на кривични дела и вон Кривичниот законик  Other crimes and those outside Criminal Law	
<b>374</b>	<b>1</b>	<b>38</b>	<b>71</b>	<b>31</b>	<b>Criminal charges</b>
					<b>Result of proceedings</b>
86	1	6	6	5	No action taken
67	-	4	10	4	Committal proceedings terminated
221	-	28	55	22	Penalties prescribed
<b>400</b>	<b>2</b>	<b>38</b>	<b>48</b>	<b>18</b>	<b>Indicted persons</b>
					<b>Result of proceedings</b>
149	-	6	11	5	Investigation terminated by juvenile court
-	-	-	-	-	Security measures
251	2	32	37	13	Punishment and correctional measures

Т-05.3: Осудени полнолетни лица според групите на кривични дела и кривичните санкции, 2017

	Групи на кривични дела против: /					
	вкупно	животот и телото	слободите и правата на човекот и граѓанинот	честа и угледот	половата слобода и половиот морал	имотот
	Total	Life and body	The freedoms and rights of humans and citizens	Honour and reputation	Sexual freedom and sexual morality	Property
<b>Вкупно</b>	<b>6 273</b>	<b>664</b>	<b>234</b>	<b>1</b>	<b>38</b>	<b>2 427</b>
<b>Главна казна</b>						
<b>Затвор</b>	<b>1 255</b>	<b>111</b>	<b>37</b>	<b>-</b>	<b>28</b>	<b>609</b>
Доживотен затвор	1	1	-	-	-	-
Затвор од 20 години	5	4	1	-	-	-
Над 10 до 15 години	14	1	-	-	4	5
Над 5 до 10 години	63	6	2	-	6	14
Над 3 до 5 години	119	8	1	-	5	44
Над 2 до 3 години	142	2	-	-	3	81
Над 1 до 2 години	290	21	6	-	2	175
Над 6 до 12 месеци	307	32	16	-	4	153
До 6 месеци	314	36	11	-	4	137
<b>Парична казна</b>	<b>1 381</b>	<b>172</b>	<b>37</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>235</b>
До 5000 денари	35	5	2	-	1	11
Од 5001 до 10000 денари	46	7	1	-	-	12
Од 10001 до 30000 денари	587	59	21	-	-	104
Над 30000 денари	713	101	13	1	-	108
<b>Вкупно изречени алтернативни мерки</b>	<b>3 519</b>	<b>377</b>	<b>160</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>1 564</b>
Условна осуда - затвор	3 343	328	146	-	9	1 527
Условна осуда - парична казна	130	27	9	-	-	33
Судска опомена	46	22	5	-	-	4
Општокорисна работа	-	-	-	-	-	-
<b>Поранешни осудувања</b>	<b>940</b>	<b>57</b>	<b>35</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>506</b>
За истовидни дела	527	35	17	-	2	282
За други дела	337	19	13	-	3	174
За истовидни и други дела	76	3	5	-	-	50




## T-05.3: Convicted adult perpetrators by type of criminal offence and penalties, 2017

Type of crime against						
јавните финансии, платниот промет и стопанството Public finances, payment operations and the economy	правниот сообраќај Legal transactions	безбедноста на јавниот сообраќај Traffic safety	вооружените сили The armed forces	јавниот ред The public order	други групи на кривични дела и вон Кривичниот законик Other crimes and those outside Criminal Law	
177	154	1 165	2	401	1 010	<b>Total</b>
<b>Main penalty</b>						
20	28	71	-	90	261	<b>Prison sentences</b>
-	-	-	-	-	-	Life imprisonment
-	-	-	-	-	-	Imprisonment of 20 years
-	-	-	-	1	3	Over 10 to 15 years
-	-	-	-	5	30	Over 5 to 10 years
1	3	1	-	4	52	Over 3 to 5 years
3	-	2	-	12	39	Over 2 to 3 years
9	10	10	-	16	41	Over 1 to 2 years
5	4	25	-	28	40	Over 6 to 12 months
2	11	33	-	24	56	Up to 6 months
89	25	676	-	36	109	<b>Fines</b>
3	-	11	-	1	1	Up to 5000 denars
11	1	11	-	-	3	5001 - 10000 denars
41	11	287	-	13	51	10001 - 30000 denars
34	13	367	-	22	54	Over 30000 denars
62	100	350	2	271	624	<b>Total - Alternative measures</b>
59	99	310	2	267	596	Probation - imprisonment
3	1	31	-	3	23	Probation - fine
-	-	9	-	1	5	Court reprimand
-	-	-	-	-	-	Community service
17	15	66	-	70	169	<b>Previous convictions</b>
8	9	38	-	37	99	For similar offences
6	5	27	-	31	59	For other offences
3	1	1	-	2	11	For similar and other offences


Г-05.1: Пријавени, обвинети и осудени полнолетни сторители на кривични дела според годината на извршување на делото

G-05.1: Reported, accused and convicted adult perpetrators of criminal offences, by year of committing the crime




Г-05.2: Пријавени, обвинети и осудени деца според годината на извршување на делото

G-05.2: Reported, accused and convicted children in conflict with the law, by year of committing the crime



Г-05.3: Осудени полнолетни сторители на кривични дела според изречената казна во 2017 година

G-05.3: Convicted adult perpetrators of criminal offences according to the pronounced sentence, 2017



## Т.05.4: Осудени деца според групите на кривични дела и кривичните санкции, 2017

	Групи на кривични дела против: /				
	вкупно Total	животот и телото Life and body	слободите и правата на човекот и граѓанинот The freedoms and rights of humans and citizens	честа и угледот Honour and reputation	половата слобода и половиот морал Sexual freedom and sexual morality
<b>Вкупно</b>	<b>368</b>	<b>29</b>	<b>2</b>	-	<b>2</b>
<b>Малолетнички затвор</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	-	-	-
До 10 години	-	-	-	-	-
Над 8 до 10 години	-	-	-	-	-
Над 5 до 8 години	1	1	-	-	-
Над 3 до 5 години	3	-	-	-	-
Над 2 до 3 години	-	-	-	-	-
До 2 години	1	-	-	-	-
<b>Воспитни мерки</b>	<b>363</b>	<b>28</b>	<b>2</b>	-	<b>2</b>
Укор	50	3	-	-	-
Упатување во дисциплински центар за малолетници	-	-	-	-	-
Мерки на засилен надзор од родител/старател	191	14	-	-	-
Засилен надзор во друго семејство	-	-	-	-	-
Засилен надзор од органот на старателство	109	10	2	-	2
Упатување во воспитна установа	5	1	-	-	-
Упатување во воспитно-поправен дом	8	-	-	-	-
<b>Мерки на безбедност</b>	-	-	-	-	-
<b>Поранешни осудувања</b>	<b>53</b>	<b>2</b>	-	-	-
За истовидни дела	21	2	-	-	-
За други дела	32	-	-	-	-
За истовидни и други дела	-	-	-	-	-

## T-05.4: Convicted juvenile perpetrators by type of criminal offence and penalties, 2017

Type of crime against					
имотот	правниот сообраќај	безбедноста на јавниот сообраќај	јавниот ред	други групи на кривични дела и вон Кривичниот законик	
Property	Legal transactions	Traffic safety	The public order	Other crimes and those outside Criminal Law	
251	2	32	37	13	<b>Total</b>
4	-	-	-	-	<b>Juvenile imprisonment</b>
-	-	-	-	-	Up to 10 years
-	-	-	-	-	Over 8 to 10 years
-	-	-	-	-	Over 5 to 8 years
3	-	-	-	-	Over 3 to 5 years
-	-	-	-	-	Over 2 to 3 years
1	-	-	-	-	Up to 2 years
247	2	32	37	13	<b>Educational measures</b>
28	1	9	5	4	Rebuke
-	-	-	-	-	Referral to a disciplinary centre for juveniles
131	1	22	19	4	Measures of intensified supervision by the parents or the guardian
-	-	-	-	-	Intensified supervision in another family
78	-	1	12	4	Intensified supervision by the social agency
3	-	-	-	1	Referral to a correctional institution
7	-	-	1	-	Referral to a reformatory
-	-	-	-	-	<b>Security measures</b>
47	-	2	2	-	<b>Previous convictions</b>
17	-	2	-	-	For similar offences
30	-	-	2	-	For other offences
-	-	-	-	-	For similar and other offences

## T-05.5: Пријавени полнолетни лица според групите на кривични дела

## T-05.5: Reported adult perpetrators by type of criminal offence

	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Вкупно</b>	<b>34 436</b>	<b>37 164</b>	<b>26 069</b>	<b>20 502</b>	<b>20 582</b>	<b>Total</b>
Кривични дела против животот и телото	943	1 006	939	898	796	Crimes against life and body
Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот	583	429	534	477	556	Crimes against the freedoms and rights of humans and citizens
Кривични дела против честа и угледот	7	11	5	3	19	Crimes against honour and reputation
Кривични дела против половата слобода и половиот морал	108	88	74	88	64	Crimes against sexual freedom and sexual morality
Кривични дела против бракот, семејството и младината	422	421	470	422	353	Crimes against marriage, family and youth
Кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството	510	310	344	419	376	Crimes against public finances, payment operations and the economy
Кривични дела против имотот	24 595	25 745	15 856	12 262	12 816	Crimes against property
Кривични дела против општата сигурност на луѓето и имотот	399	419	386	275	331	Crimes against the general safety of people and property
Кривични дела против безбедноста во јавниот сообраќај	2 882	2 849	2 710	2 679	2 628	Crimes against traffic safety
Кривични дела против правосудството	299	285	334	333	299	Crimes against the administration of justice
Кривични дела против државата	15	3	32	13	6	Crimes against the state
Кривични дела против службената должност	927	566	664	613	593	Crimes against official duty
Останати кривични дела	2 673	4 993	3 676	2 020	1 716	Other crimes
Кривични дела предвидени со посебни закони	73	39	45	-	29	Crimes envisaged by special laws

## T-05.6: Пријавени деца според групите на кривични дела

## T-05.6: Reported juveniles by type of criminal offence

	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Вкупно</b>	<b>1 005</b>	<b>972</b>	<b>772</b>	<b>587</b>	<b>578</b>	<b>Total</b>
Кривични дела против животот и телото	66	64	68	53	55	Crimes against life and body
Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот	5	5	3	11	8	Crimes against the freedoms and rights of humans and citizens
Кривични дела против честа и угледот	-	-	1	-	-	Crimes against honour and reputation
Кривични дела против половата слобода и половиот морал	19	25	19	4	-	Crimes against sexual freedom and sexual morality
Кривични дела против бракот, семејството и младината	4	1	1	-	2	Crimes against marriage, family and youth
Кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството	4	5	2	5	2	Crimes against public finances, payment operations and the economy
Кривични дела против имотот	745	654	520	399	374	Crimes against property
Кривични дела против безбедноста на јавниот сообраќај	28	29	33	25	38	Crimes against traffic safety
Кривични дела против правосудството	1	2	1	3	3	Crimes against the administration of justice
Останати кривични дела	133	187	124	87	96	Other crimes

## T-05.7: Осудени полнолетни лица според групите на кривични дела

## T-05.7: Convicted adult perpetrators by type of criminal offence

	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Вкупно</b>	<b>9 539</b>	<b>11 683</b>	<b>10 312</b>	<b>8 172</b>	<b>6 273</b>	<b>Total</b>
Кривични дела против животот и телото	920	924	790	761	664	Crimes against life and body
Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот	283	301	272	321	234	Crimes against the freedoms and rights of humans and citizens
Кривични дела против честа и угледот	18	1	1	-	1	Crimes against honour and reputation
Кривични дела против половата слобода и половиот морал	64	49	56	39	38	Crimes against sexual freedom and sexual morality
Кривични дела против бракот, семејството и младината	304	275	308	301	252	Crimes against marriage, family and youth
Кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството	255	277	277	261	177	Crimes against public finances, payment operations and the economy
Кривични дела против имотот	4 073	3 965	4 296	3 370	2 427	Crimes against property
Кривични дела против општата сигурност на луѓето и имотот	138	117	126	98	83	Crimes against the general safety of people and property
Кривични дела против безбедноста во јавниот сообраќај	1 670	1 708	1 432	1 322	1 165	Crimes against traffic safety
Кривични дела против правосудството	117	129	133	118	122	Crimes against the administration of justice
Кривични дела против државата	4	2	10	14	18	Crimes against the state
Кривични дела против службената должност	137	243	201	113	96	Crimes against official duty
Останати кривични дела	1 536	3 660	2 388	1 415	974	Other crimes
Кривични дела предвидени со посебни закони	20	32	22	39	22	Crimes envisaged by special laws

## T-05.8: Осудени деца според групите на кривични дела

## T-05.8: Convicted juvenile perpetrators by type of criminal offence

	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Вкупно</b>	<b>473</b>	<b>461</b>	<b>348</b>	<b>468</b>	<b>368</b>	<b>Total</b>
Кривични дела против животот и телото	39	47	43	70	29	Crimes against life and body
Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот	5	-	2	7	2	Crimes against the freedoms and rights of humans and citizens
Кривични дела против честа и угледот	-	-	1	-	-	Crimes against honour and reputation
Кривични дела против половата слобода и половиот морал	5	14	13	7	2	Crimes against sexual freedom and sexual morality
Кривични дела против бракот, семејството и младината	1	1	-	2	-	Crimes against marriage, family and youth
Кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството	3	3	5	4	1	Crimes against public finances, payment operations and the economy
Кривични дела против имотот	353	267	198	257	251	Crimes against property
Кривични дела против безбедноста на јавниот сообраќај	24	14	28	22	32	Crimes against traffic safety
Кривични дела против правосудството	-	3	3	2	2	Crimes against the administration of justice
Останати кривични дела	43	112	55	97	49	Other crimes

## T-05.9: Судови од општа надлежност

## T-05.9: Courts of general jurisdiction

	Судови/Courts						Судии/Judges					
	вкупно	врховен	виш управен	управен	апела- циски	основни	вкупно	врховен	виш управен	управен	апела- циски	основни
	Total	Supreme	Higher adminis- trative	Adminis- trative	Appel- late	Courts of first instance	Total	Supreme	Higher adminis- trative	Adminis- trative	Appel- late	Courts of first instance
2010	33	1	-	1	4	27	668	24	-	24	105	515
2011	34	1	1	1	4	27	685	23	13	30	109	510
2012	34	1	1	1	4	27	668	20	11	29	105	503
2013	34	1	1	1	4	27	656	23	10	30	109	484
2014	34	1	1	1	4	27	629	22	10	30	101	466
2015	34	1	1	1	4	27	551	19	9	28	86	409
2016	34	1	1	1	4	27	557	24	12	29	92	400
2017	34	1	1	1	4	27	540	23	12	29	93	383

Извор: Министерство за правда

Извор: Судски совет на Република Македонија

Source: Ministry of Justice

Source: Judicial Council of the Republic of Macedonia

## T-05.10: Начин на решавање на предметите и одлучување во Уставниот суд на Република Македонија

## T-05.10: Manner of case solving and decision making in the Constitutional Court of the Republic of Macedonia

2017	
<b>Вкупно</b>	<b>134 Total</b>
Одлуки за укинување	18 Decisions for repealing
Одлуки за поништување	3 Decisions for revoking
Одлуки за одбивање	- Decisions for refusing
Одлуки за утврдување	- Decisions for determining
Решенија за неповедување постапка	47 Decisions for not initiating a procedure
Решенија за отфрлање иницијатива/барање	63 Decisions for rejecting the initiative/request
Решенија за запирање постапка	- Decisions for ending a procedure
Административно завршен ( чл. 16, 13 и 15 од Деловникот на Судот )	3 According to articles 16, 13 and 15 of the Rules of Procedure of the Court
Предмети решени на друг начин	- Cases solved in another way

Извор: Уставен суд на Република Македонија

Source: Constitutional Court of the Republic of Macedonia



T-05.11: Структура на предметите во работа, според видот на надлежноста на Уставниот суд на Република Македонија

**T-05.11: Structure of cases by type of competence of the Constitutional Court of the Republic of Macedonia**

	2017	
<b>Вкупно</b>	<b>168</b>	<b>Total</b>
Оценка на уставноста и законитоста	162	Assessment of the constitutionality and legality
Барања за заштита на слободите и правата	5	Requests for protection of freedom and rights
Судир на надлежности	-	Competence collision
Одговорност на Претседателот на Републиката	-	Responsibility of the President of the Republic
Оценување на уставноста на програмите и статутите на политичките партии и здруженијата на граѓани	-	Assessment of the constitutionality of programmes and statutes of political parties and civil associations
Други надлежности на Уставниот суд	1	Other competences of the Constitutional Court

Извор: Уставен суд на Република Македонија

Source: Constitutional Court of the Republic of Macedonia

T-05.12: Адвокати и адвокатски приправници

**T.05.12: Lawyers and law clerks**

				2013	2014	2015	2016	2017
Адвокати	Lawyers	cé	all	2 209	2 221	2 411	2 503	2 644
		жени	females	785	807	978	1 058	1 350
		мажи	males	1 424	1 414	1 433	1 445	1 294
Адвокатски приправници	Law clerks	cé	all	234	224	157	180	183
		жени	females	158	132	106	109	106
		мажи	males	76	92	51	71	77
Адвокатски стручни соработници	Junior lawyers	cé	all	40	32	20	30	38
		жени	females	26	20	18	22	26
		мажи	males	14	12	2	8	12

Извор: Адвокатска комора на Македонија

Source: Bar Association of the Republic of Macedonia